



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 10 ноември 1967  
Скопје  
Број 36

Претплатата за 1967 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

317.

Врз основа на член 57 од Деловникот на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 3 октомври 1967 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ПОСТОЈАНИТЕ ОДБОРИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Пратеникот на Републичкиот собор ЦАВИД БЕГОВСКИ се разрешува од членството во Одборот за стоков промет, угостителство и туризам на Републичкиот собор.

2. Во постојаните одбори на Републичкиот собор за членови се избираат и тоа:

Во Одборот за организационо-политички прашања — СОТИР ПИРУЗЕ, пратеник во Соборот;

Во Одборот за земјоделство и шумарство — ЦАНЕВСКИ НОВКО, пратеник во Соборот;

Во Одборот за социјално-здравствени прашања — СПИРОВСКИ МИТО и ТРЕНДОВА ПОПОВА БОТА, пратеници на Соборот;

Во Одборот за јавна и државна безбедност — ВАНГЕЛ НЕЧЕВСКИ-ТУНЕЛОТ, пратеник во Соборот;

Во Одборот за стоков промет, угостителство и туризам МИТО СТОИЛОВ, пратеник во Соборот.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 124  
3 октомври 1967 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Мито Хаџи Василев, с. р.

318.

Врз основа на член 289 став 1 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Републичкиот собор на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 3 октомври 1967 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

1) За секретар на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именува Илија Величанец, досегашен секретар на истиот Собор.

2) Оваа одлука влегува во сила со донесувањето.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-116  
3 октомври 1967 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Мито Хаџи Василев, с. р.

319.

Врз основа на член 289 став 1 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Стопанскиот собор на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 2 октомври 1967 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1) За секретар на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именува Мицко Симеонов, досегашен секретар на истиот Собор.

2) Оваа одлука влегува во сила со донесувањето.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-117  
2 октомври 1967 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Мито Хаџи Василев, с. р.

320.

Врз основа на член 289 став 1 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Просветно-културниот собор на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 14 октомври 1967 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

1) За секретар на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именува Трајко Атанасков, досегашен секретар на истиот Собор.

2) Ова одлука влегува во сила со донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 01-118  
14 октомври 1967 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Мито Хаџи Василев, с. р.**

**321.**

Врз основа на член 289 став 1 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Социјално-здравствениот собор на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 17 октомври 1967 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОЦИЈАЛНО-  
ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО  
НА СРМ**

1) За секретар на Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именува Киро Ефремов, досегашен секретар на истиот Собор.

2) Оваа одлука влегува во сила со донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 01-119  
17 октомври 1967 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Мито Хаџи Василев, с. р.**

**322.**

Врз основа на член 289 став 1 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Организационо-политичкиот собор на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 4 октомври 1967 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ОРГАНИЗАЦИО-  
НО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО  
НА СРМ**

1) За секретар на Организационо-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именува Боро Мокров, досегашен секретар на истиот Собор.

2) Оваа одлука влегува во сила со донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 01-120  
4 октомври 1967 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Мито Хаџи Василев, с. р.**

**323.**

Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 46 точка 2 од Основниот закон за судовите од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65), во врска со член 19 и 31 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр.

42/65), по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 3 октомври 1967 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ  
СУД ВО СКОПЈЕ И ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА  
ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА**

1) Се разрешува од должноста Хилми Емини, досегашен судија на Округниот суд во Скопје, поради избор во друг суд по своја согласност.

2) За судија на Врховниот суд на Македонија се избира Хилми Емини.

3) Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 122  
3 октомври 1967 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Мито Хаџи Василев, с. р.**

**324.**

Врз основа на член 19 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 3 октомври 1967 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ  
СУД ВО СКОПЈЕ**

1) Се разрешува од должноста ГОЦОВСКИ ПЕТАР досегашен судија на Округниот суд во Скопје по негово барање.

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 121  
3 октомври 1967 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Мито Хаџи Василев, с. р.**

**325.**

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за Републичкиот фонд за помагање на дејноста на општествените организации („Службен весник на СРМ“ бр. 6/66) и член 139 точка 8 од Уставот на СРМ, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 3 октомври 1967 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА  
УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД  
ЗА ПОМАГАЊЕ ДЕЈНОСТА НА  
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

1. Се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Републичкиот фонд за помагање дејноста на општествените организации Васил Туцаков, по негово барање.

2. За член на Управниот одбор на Републичкиот фонд за помагање дејноста на општествените организации се именува Наум Пејов, претставник на Републичката конференција на ССРМ.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 123

3 октомври 1967 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Мито Хаџи Василев, с. р.**

**326.**

Врз основа на член 21 став 1 од Правилникот за образецот на оружниот лист, сместувањето и чувањето на оружје и за евиденциите за оружје и муниција („Службен лист на СФРЈ“ бр. 36/67), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

**Н А Р Е Д Б А  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ ЗА ПОЧЕТОКОТ  
НА ВОДЕЊЕ КНИГИ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА  
ПРОМЕТОТ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА И ЗА  
ПОПРАВАЊЕ И ПРЕПРАВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ**

1. Работните организации што се занимаваат со промет на оружје и муниција, како и работните организации и занаетчиските дуќани што се занимаваат со поправање и преправање на оружје, ќе почнат да водат книги на евиденција според Правилникот за образецот на оружниот лист, сместувањето и чувањето на оружје и за евиденциите на оружјето и муницијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 36/67) од 1 јануари 1968 година.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Број 18-16603/2  
27 октомври 1967 година  
Скопје

Републички секретар  
за внатрешни работи,  
**Иван Гиновски, с. р.**

**327.**

Врз основа на член 21 став 2 од Правилникот за образецот на оружниот лист, сместувањето и чувањето на оружје и за евиденциите за оружје и муниција („Службен лист на СФРЈ“ бр. 36/67), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

**Н А Р Е Д Б А  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ЗАМЕНА НА  
ПОСТОЈНИТЕ ИСПРАВИ ЗА ДРЖЕЊЕ И  
НОСЕЊЕ ОРУЖЈЕ**

1. Постојните исправи за држење и носење оружје ќе се заменат до 31 декември 1968 година.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Број 18-16604/2  
27 октомври 1967 година  
Скопје

Републички секретар  
за внатрешни работи,  
**Иван Гиновски, с. р.**

**328.**

Врз основа на членот 3 од Правилникот за образецот на оружниот лист, сместувањето и чувањето на оружје и за евиденциите за оружје и муниција („Службен лист на СФРЈ“ бр. 36/67), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

**Р Е Ш Е Н И Е  
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЦЕНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ  
НА ОРУЖЕН ЛИСТ**

1. Цената на образецот за оружниот лист се утврдува на 1 динар.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Број 18-16605/2  
27 октомври 1967 година  
Скопје

Републички секретар  
за внатрешни работи,  
**Иван Гиновски, с. р.**

**Обласен дел**

**СУДСКИ ОГЛАСИ**

**ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ**

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителот Винко — Винчензо Фантаузе, оперски пеач од Скопје, против тужената Милада Фантаузе, родена Барбалиќ, во Риека, сега со непознато место на живеење, за развод на брак. Вредност на спорот 500 нови динари

Се повикува тужената Милада Фантаузе, во срок од 30 дена да се јави лично во судот и да ја достави сегашната своја адреса.

Доколку во одредениот срок не се јави ќе ѝ се постави привремен старател во смисла на чл. 77 и 78 од ЗПП, кој ќе ја застапува во бракоразводниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1180/67. (96)

**ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА**

Хасиќ Алија, од с. Лажани, поднесе до овој суд тужба против Хасиќ Хасиба, во неизвесност, за развод на брак.

Бидејќи тужената Хасиба е во неизвесност се повикува во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 554/67. (98)

**ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП**

Општинскиот суд во Штип, огласува дека Бота Јованова Варадинова од Штип, со стан на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 30, побара да се огласи загубено свидетелството за завршено IV одделение основно училиште, кое гласело на нејзино име.

Училиштето го завршила во учебната 1934/35 година.

Се повикуваат сите кои имаат приговори против предлогот, да ги поднесат во срок од 6 месеци.

Ако во срок од 6 месеци дотичниот документ на судот никој не го пријави или не стави приговор, судот споменатиот документ за завршено IV одделение основно училиште ќе го поништи судски.

Од Општинскиот суд во Штип, Р. бр. 388 од 28. VI. 1967 година. (97)

## РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дена на 5. IX. 1967 година во регистарот на установите, рег. број 18/67 е запишано основањето и конституирањето на Основната заедница на образованието со седиште во Охрид. Предмет на работењето на заедницата е: да се грижи за обезбедување на средствата за вршење на дејностите на образованието и воспитувањето, утврдени со програмата на Заедницата на образованието; да управува со средствата за образование што ѝ припаѓаат; да определува критериуми и мерила за распределбата на средствата за образование и да врши распределба на тие средства по одделни образовно-воспитни дејности; да соработува со други заедници на образованието; да дава мислење за основање нови установи за образование и воспитување, чија дејност ќе се финансира од средствата на заедницата на образованието; да соработува со општествено-политички заедници и работни организации во донесувањето на плановите и програмите за развитокот на образованието и воспитувањето во определувањето на потребите од стручни кадри и за други прашања од значење за развитокот на образованието и воспитувањето, и други работи определени со закон и статутот на Заедницата на образованието.

Претседател на заедницата е Илиоски Атанас.

Основачи на Заедницата се: Гимназијата „Климент Охридски“, Средното училиште со економски и гимназиски паралелки, „Мите Богоевски“, Угостителското училиште „В. Питошевски“, Училиштето за ученици во стопанството „М. Т. Јаковлевски“; Металскиот училишен центар сите од Охрид; основните училишта: „Климент Охридски“, „Глигор Приличев“, „Братство единство“ од Охрид; „Коле Нелкоски“ — с. Велгошти, „Наум Охридски“, с. Пештани, „Браќа Миладинови“ с. Мешеишта, „Кочо Рацин“ с. Требеништа, „Светозар Вукмановиќ — Темпо“ с. Велчиште, „Вогоја Милески“ с. Велмеј, „Г. Блажески“ с. Слатина, „11 ноември“ с. Сл. Анови, „Гоце Делчев“ с. Косел, „Кочо Рацин“ с. Вапила, „Димитар Влахов“ с. Д. Лакочереј, „П. Чаулев“ с. Куратица, „Страшо Пинџур“ с. Свиништа, Основното музичко училиште — Охрид; Пионерскиот дом „Иво Рибар Лола“ — Охрид; Установата за дневен престој на деца „Јасна Ристева“ — Охрид; Училишниот интернат „Климент Охридски“ — Охрид; Работничкиот универзитет — Охрид; Електродистрибутивно претпријатие — погон — Охрид; Фабриката „Х. Т. Драговиќ“ — Охрид; Фабриката „Лихнида“ — Охрид; Претпријатието „8 март“ — Охрид; Претпријатието за обработка на тутун — Охрид; Земјоделската задруга — Прентов Мост; Земјоделската задруга с. Требеништа; Земјоделската задруга с. Велмеј; Живинарската фарма — Охрид; Градежното претпријатие „Трудбеник“ — Охрид; ШИП „Галичица“ — Охрид; Автотуристичко претпријатие „Галеб“ — Охрид; Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид; Угостителското претпријатие „Летница“ — Охрид; Дрводелското претпријатие „7 ноември“ — Охрид; Кондурациската задруга „Илинден“ — Охрид; Установата за комунални услуги — Охрид; Градската библиотека „Глигор Приличев“ — Охрид; Медицинскиот центар — Охрид; Општинскиот суд — Охрид; Конференција на ССРМ — Охрид; Синдикатот на општествени дејности — Охрид; Општинскиот комитет на Сојузот на младината — Охрид; Собранието на општината Охрид, со одлука од 30. V. 1967 година на основачкото собрание.

Заедницата ќе ја потпишува Илиоски Атанас, претседател.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 31/67. (1537)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека на 8. IX. 1967 година во регистарот на установите, рег. број 14/67 е запишано основањето и

конституирањето на Основната заедница на образованието со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на Заедницата е: да се грижи за обезбедување на средства за вршење на дејностите на образованието и воспитувањето утврдени со програмата на Заедницата на образованието, да управува со средствата за образование што ѝ припаѓаат, да определува критериуми и мерила за распределба на средствата за образование и да врши распределба на тие средства по одделни образовно-воспитни дејности, да соработува со други заедници на образованието, да дава мислење за основање нови установи за образование и воспитување чија дејност ќе се финансира од средствата на Заедницата на образованието, да соработува со општествено-политички заедници и работни организации во донесувањето на плановите и програмите за развиток на образованието и воспитувањето, во определувањето на потребите од стручни кадри и во други прашања од значење за развитокот на образованието и воспитувањето и да врши други работи определени со закон и статутот на Заедницата на образованието.

Претседател на заедницата е Александар Смугрески.

Заедницата е основана од основните училишта: „Добра Јовановски“, „Браќа Миладинови“, „Кочо Рацин“, „Рампо Левката“, „Специјалното основно училиште“, „11 октомври“, „Климент Охридски“, „Кире Гаврилоски“, „Никола Тодороски“, „Страшо Пинџур“, „М. Матак“, „Ј. Смугрески“, „К. Мисирков“, „Круме Волнароски“, „Г. Делчев“, „Моша Пијаде“, „Браќа Миладинови“, „Стиф Наумов“, „Борка Талески“, „П. Даскалов“, „Никола Тесла“, „П. Глигуроски“, „К. Рацин“, „К. Гаврилоски“, „Кирил и Методи“ сите од Прилеп и основното училиште од с. Плетвар; Гимназијата „Мирче Ацев“, Економското училиште, Тутунското училиште, Хемиското училиште, Електро-машинското, Дрвното училиште, Медицинското училиште, Училишниот центар, Трговското училиште, Земјоделското училиште, Работничкиот универзитет, Пионерскиот дом, Ученичкиот дом и Музичкото училиште од Прилеп; народните универзитети во с. Кривогаштани, Долнени, Тополчани; работните организации: Тутунвиот комбинат — Прилеп; Дрвно-индустрискиот комбинат „Црни Бор“ — Прилеп; Мермерен комбинат — Прилеп; Фабриката „Билјана“ — Прилеп; Фабриката „11 октомври“ — Прилеп; Земјоделското стопанство „Кузман Јосифовски — Питу“, с. Славеј; Трговското претпријатие „Нама“ — Прилеп; Општинската конференција на ССРМ — Прилеп, Општинскиот синдикален совет — Прилеп; Општинскиот комитет на Сојузот на младината — Прилеп; Медицинскиот центар — Прилеп и Собранието на општината Прилеп.

Потпишувањето ќе го врши Александар Смугрески, претседател, Глигор Илиоски, сметководител и Велимир Пешталески, началник на Одделението за општествени служби.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 25/67. (1538)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека на 30. IX. 1967 година во регистарот на установите, рег. број 17/67, е запишано основањето и конституирањето на Основната заедница на образование со седиште во Ресен. Предмет на работењето на Заедницата е: да се грижи за обезбедување на средствата за вршење на дејностите на образованието и воспитувањето, утврдени со програмата на заедницата на образованието, да управува со средствата за образование што ѝ припаѓаат, да определува критериуми и мерила за распределба на средствата и да врши распределба на тие средства по одделни образовно-воспитни дејности, да соработува со други заедници на образованието, да дава мислење за основање нови установи за образование и воспитување чија работа ќе се финансира од средствата на заедницата, да со-

работува со општествено-политички заедници и работни организации во донесувањето на плановите и програмите за развој на образованието и воспитувањето, во утврдувањето на потребите од стручни кадри и во други прашања од значење за развојот на образованието и воспитувањето, да врши и други работи определени со законот и статутот на заедницата на образованието.

Претседател на Заедницата за образование е Трајан Пецалески.

Основачи се: Гимназијата „Стив Наумов“; Училишниот центар „Ј. Ј. Свештарот“; Основното училиште „Гоце Делчев“ и Основното училиште „Мите Богоевски“ од Ресен; Основните училишта: „Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор; „Славејко Арсов“, с. Подмочани; „Димитар Влахов“ с. Љубојно; „Борис Кидрич“ с. Крани; „Иво Рибар Лола“ с. Стење; Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“; Претпријатието за обработка на тутун; Конфекциското претпријатие „Пелистер“; Општинскиот комитет на СММ; Работничкиот универзитет и Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“, од Ресен како и Земјоделската задруга „Кисела Вода“ с. Лева Река; Општинскиот синдикален совет — Ресен; Домот за народно здравје — Ресен и Собранието на општината Ресен, со одлука бр. 05-6081/1 од 21. VII. 1967 год. од основачкото собрание.

Потпишувањето ќе го врши Пецалески Трајан, претседател и Саламовски Мише.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 30/67. (1539)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека на 30. IX. 1967 година во регистарот на установите, рег. број 19/67, е запишано основањето и конституирањето на Основната заедница на образование, со седиште во Струга. Предмет на работењето на Заедницата е да се грижи за обезбедување на средствата за вршење на дејностите на образованието и воспитувањето утврдени со програмата на заедницата на образованието, да управува со средствата за образование што ѝ припаѓаат, да определува критериум и мерила за распределбата на средствата за образование и да врши распределба на тие средства по одделни образовно-воспитни дејности, да соработува со други заедници на образованието, да дава мислење за основање нови установи за образование и воспитување, чија дејност ќе се финансира од средствата на заедницата на образованието, да соработува со општествено-политички заедници и работни организации во донесувањето на плановите и програмите за развојот на образованието и воспитувањето, во определувањето на потребите од стручни кадри и во други прашања од значење за развојот на образованието и воспитувањето, да врши и други работи определени со закон и статутот на Заедницата на образованието.

Претседател на Заедницата на образованието е Јован Стрезоски.

Основачи се: Гимназијата „Браќа Миладиновци“, Градскиот училишен центар „Нико Нестор“, Основното училиште „Браќа Миладиновци“, Основното училиште „Јосип Броз Тито“ сите од Струга; Основните училишта: „Башкими“ с. Делгошти; „Климент Охридски“ с. Драслајца; „Фејзи Винца“ с. Велешта; „Ашим Агуши“ с. Радолиште; „Единство“ с. Октиси; „Маршал Тито“ с. Јабуништа; „Кирил и Методи“ с. Луково; „Страшо Пинџур“ с. Вевчани; „Гоце Делчев“ с. Јабланица; „Димитар Влахов“ с. Радожда Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ — Струга; Заводот за школство — Охрид; Заводот за запослување на работници — Струга; Системот Црнодримски хидроелектрани — Струга; Фабриката „Борис Кидрич“ — Струга; Фабриката „Рекорд“ — Струга; Фабриката „Стружанка“ — Струга; Дрвниот комбинат „Караорман“ — Струга; Претпријатието за обработка на тутун — погон — Струга; ЗПК „Струшко поле“ — Струга; Водостопанското претпријатие „Црни Дрим“ —

Струга; Автотранспортното претпријатие „Струга“ — Струга; Трговското претпријатие „Струшка трговија“ — Струга; Земјоделската задруга „Напредок“ с. Ложани; Услужното занаетчиско претпријатие „Единство“ — Струга; Градежно-занаетчиското претпријатие „Дримкол“ с. Вевчани; КО установата „Браќа Миладинови“ — Струга; Општинската конференција на ССРМ — Струга; Општинскиот синдикален совет — Струга, Општинскиот комитет на СМ — Струга; Медицинскиот центар — Струга со одлука од 23. VI. 1967 година од основачкото собрание.

Потпишувањето ќе го врши Нецип Ибушоски и Анастас Костојчиноски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 32/67. (1540)

## РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12. I. 1967 година, страна 393, реден број 1, е запишана под фирма: Продавница „Рефлекс“, со седиште во Струмица, ул. „Јосиф Јосифовски Свештарот“ бр. 35. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на чевли.

Раководител на продавницата е Драгољуб Паспал, кој не е овластен да ја потпишува. Продавницата ќе ја потпишува генералниот директор на Трговското претпријатие „Рефлекс“ од Белград.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на „Рефлекс“ — Београд бр. 11945 од 3. VIII. 1966 год. и решението на Одделението за стопанство на Собранието на општината Струмица бр. 03-4796/1 од 5. VIII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 9/67. (284)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26. I. 1967 година, страна 386, реден број 6, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр. 24. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на железарски и метални стоки, селско-стопански машини, моторни возила, резервни делови и прибор и електротехнички материјали.

Продавницата е основана од Претпријатието за откуп и продажба на моторни возила со резервни делови, земјоделско-градежни машини и посредување во прометот на стока „Комерц“ — Струмица.

Раководител на продавницата е Томе Младенов, кој не е овластен да ја потпишува. Продавницата ќе ја потпишува директорот на претпријатието.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на претпријатието бр. 1024 од 20. IX. 1966 година и решението од Одделението за стопанство на Собранието на општина Струмица бр. 03-241/1 од 17. I. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 32/67. (287)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21. I. 1967 година, страна 269, реден број 7, е запишана под фирма: Продавница број 2, со седиште во Штип, ул. „Железничка“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил, куса и плетена стока и конфекција.

Продавницата е основана од Фабриката за лесна модна конфекција при ЗПТ „Македонка“ — Штип.

В. д. раководител на продавницата е Стојанов Драган, кој не е овластен да ја потпишува.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на решението од Одделението за стопанство

на Собранието на општината Штип бр. 05—395 од 21. I. 1967 година и решението од работничкиот совет на Фабриката, бр. 28/1 Р. С. од 13. VIII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 18/67. (294)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 294, страна 5, книга II, е запишано под фирма: Реалитетна агенција од Марибор — Претставништво во Куманово (хотел „Кристал“ апартман бр. 2 спрат II). Предмет на работењето на претставништвото е: склучување на договори во име и за сметка на наведената Агенција според регистрираната дејност при Окружниот стопански суд.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на Реалитетната агенција — Марибор, а согласно со решението на Собранието на општината Куманово број 04—1218/1 од 1. III. 1967 година.

Претставништвото во Куманово ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Кениќ Милорад, в.д. раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 67/67 од 18. II. 1967 година. (326)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1018, страна 41, книга V, е запишано под фирма: Претпријатие на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани — Стовариште во Скопје, ул. „Крагујевачка“ број 17. Предмет на работењето на претставништвото е: продажба на стока на големо и мало и тоа: градежни материјали, санитарни и инсталатерски материјали и стакло.

Стовариштето е основано од работничкиот совет на претпријатието, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 0/1—1902 од 2. II. 1967 година.

Раководител на стовариштето е Абдулов Шериф.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 118/67, од 16. II. 1967 година. (331)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 27. I. 1967 година, страна 142, реден број 1 е запишана под фирма: Керамичка индустрија „Црвена звезда“, со седиште во Пехчево, Керамичката индустрија е основана со издвојување од Фабриката за огноотпорни материјали „Силика“ — Гостивар, со спроведување на референдум.

Керамичката индустрија ќе ги обавува следните дејности:

а) производство на огноотпорни материјали односно керамички и други врсти на глина.

б) производство на керамика, тули, капац, глиненни плочи, канализациони цевки, калиеви печки и други керамички производи.

Директор на Керамичката индустрија е Стојан Горгов Ајтарски.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет бр. 02—9445/1—а од 2. XII. 1966 година и одлуката на самостојниот погон „Црвена звезда“ — Пехчево бр. 02-55 од 9. I. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 24/67. (279)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 25. I. 1967 година, страна 395, реден број 2, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Радовиш, ул. „Маршал Тито“ број 50.

Продавницата ќе ги врши следните дејности: продажба на мебел, електрични апарати и разладни уреди за домаќинството, килими, теписи, платна за

декорација и музички апарати од сопствено производство.

Продавницата е основана од Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ од Скопје.

Раководител на продавницата е Иван Тушев Аџиев, кој не е овластен да ја потпишува. Продавницата ќе ја потпишуваат потписниците на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на решението од Одделението за стопанство на Собранието на општина Радовиш бр. 05—3321 од 31. XII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 22/67. (281)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1012, страна 17, книга V, е запишано следното: „Давид Пајик“ — претпријатие за проектирање, производство монтажа и одржување на лифтови од Белград — Сервис за одржување на лифтови за СР Македонија — Скопје, ул. „ЈНА“ број 11. Предмет на работењето на сервисот е: одржување на лифтови — производство на претпријатието „Давид Пајик“ — Белград.

Сервисот е основан од работничкиот совет на „Давид Пајик“ — Белград, со одлука од работничкиот совет број 5173/1—66 од 26. VII. 1966 година.

Раководител на сервисот е Милиќ Мирослав.

Сервисот ќе го потпишува; задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 128/67, од 15. II. 1967 година. (333)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1013, страна 21, книга V, е запишано следното: Индустрија и рудници на мермер „Украс“ од Нови Пазар — Стовариште во Скопје, ул. „Крагујевачка“ број 17. Предмет на работењето на стовариштето е: продажба на стока на големо и тоа: мермерни плочи, мермерни блокови, надгробни споменици, мермерен мозаик и сите врсти грануланги.

Стовариштето е основано од работничкиот совет на Индустријата и рудниците на мермер „Украс“ — Нови Пазар со решение бр. 09/1—22332 од 17. I. 1967 година.

Раководител на стовариштето е Куковски Стево. Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 64/67 од 17. II. 1967 година. (337)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 10, страна 967, книга IV, е запишан под фирма: Инвалидско занаетчиско производно претпријатие „Биљана“ од Скопје — дуќан број 30 во Скопје, Автокоманда. Предмет на работењето на дуќанот е: продажба на сите видови свои производи и производи од други претпријатија, продажба на трговски и прехранбени артикли, како надополнување на асортиманот и продажба со услужување на безалкохолни и алкохолни пијалоци.

Дуќанот е основан од работничкиот совет на Инвалидското занаетчиско производно претпријатие „Биљана“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кале—Скопје бр. 08-21156 и 620 од 2. II. 1967 година.

Раководител на дуќанот е Лука Никаљевик.

Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 177/67 од 28. II. 1967 година. (343)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,

рег. бр. 94, страна 835, книга III, е запишана под фирма: Угостителско слаткарско претпријатие „Снежана“ од Горче Петров — Продавница во Горче Петров во кругот на пазарот. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на бело пециво, бурек, погачици и други преработки, паштети, тутун, преработки, кибрит, прибор и друго што е предмет на работата на претпријатието.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Угостителското слаткарско претпријатие „Снежана“ од Горче Петров, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје 09/1 бр. 693 од 28. I. 1967 година.

Раководител на продавницата е Јадиковски Спасо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 833/66 од 17. II. 1967 година. (386)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1026, страна 85, книга V, е запишана под фирма: Пољопривредни комбинат „Белград“ од Белград — Падинска скела — Погон индустрија црева и сиришта — Пословница во Горче Петров, ул. „Гуро Гаковиќ. Предмет на работењето на пословницата е: преработка на животински црева од сите видови и солени и сушени црева.

Пословницата е основана од Земјоделскиот комбинат „Белград“ — Белград — Падинска скела со присоединување кон него на Цреварската индустрија „Експорт-Импорт“ — Белград, со одлука на работничкиот совет од 9. XII. 1966 година.

Пословницата во Горче Петров ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Ивановски Цветанов Александар, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 135/67 год. од 21. II. 1967 год. (388)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 493, страна 453, книга II, е запишано следното: Претпријатие за експлоатација на никлоносно-железна руда и производство на феро-никел и суров челик „Фени“ — Кавадарци, ул. „Маршал Тито“ број 1. Предмет на работењето на претпријатието е: експлоатација на никлоносно-железна руда и производство на феро-никел и суров челик.

Претпријатието е основано од Собранието на општината Кавадарци, со решение број 01—8855 од 20. I. 1967 година.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: Љупчо Шкартов, главен директор и Георги Русковски, заменик на главниот директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 75/67, од 28. II. 1967 година. (391)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 232, страна 633, книга I, е запишано под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо „Вардар“ од Титов Велес — Продавница број 28 во с. Башино Село. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови колонијално-прехранбени стоки, животни намирници, индустриска стока за домаќинството, парфимериски и базарски стоки, млеко и млечни производи, стакло, порцелан, емајлирани садови, реща, пегли, сите видови сувомесни производи, јајца, живина, сите видови конзервирани производи, јужно овошје и сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и др.

Продавницата е основана со припојувањето на Трговското претпријатие за колонијал „Илинден“ — Титов Велес кон Трговското претпријатие „Вардар“

— Титов Велес со решение фи бр. 623/62 од 13. X. 1962 година.

Раководител на продавницата е Перчинков Петров Благој.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 127/67, од 16. II. 1967 година. (393)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 232, страна 633, книга I, е запишано под фирма: Трговско претпријатие со индустриски и колонијални стоки на големо „Вардар“ — Титов Велес — Продавница за текстил во Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 112. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови текстилни производи, машки и женски штофови (памучни, волнени свилени и синтетични), волнена, памучна, свилена и синтетична трикотажа, машки, женски и детски чорапи, волница, чадори, памук за јоргани, пердуф, теписи, килими, јамболи и јоргани, душеци, машка, женска и детска конфекција, линолеум, страгули, мушамы и останати текстилни и синтетични производи.

Продавницата е основана со присоединување на Трговското претпријатие за промет на текстилна галантерија и конфекција „Сутјеска“ — Титов Велес кон Трговското претпријатие „Вардар“ — Титов Велес со решение Фи бр. 625/62 од 13. X. 1962 година.

Раководител на продавницата е Стојанов Тодор Ангел.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 125/67 од 16. II. 1967 година. (394)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1019, страна 45, книга V, е запишана под фирма: Зидаро-фасадерска задруга „Пелистер“ — Скопје, ул. „Луј Пастер“ бр. 5/II. Предмет на работењето на задругата е: зидаро-фасадерска дејност.

Задругата е основана од основачите на основачкото собрание, одржано на 24. II. 1967 година, и тоа: Флорин Ѓорѓиевски, Мирко Јовановски, Марија Стоилова, Теодосиевски Славе, Симоновски Војжидар, Величковски Илија, Јордановски Томе, Прокопиевски Трајко, Мицев Герасим, Заевски Раде, Ристевски Благоја, Петковски Добре и Тимче Велковски.

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Флорин Ѓорѓиевски, в. д. директор, Марија Стоилова и Јовановски Мирко, основачи и членови на задругата.

Членови на привремениот управен одбор се: Марија Стоилова, претседател на управниот одбор, Мирко Јовановски, Петковски Добре, Заевски Раде и Величковски Илија, членови на управниот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 116/67 од 28. II. 1967 година. (403)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 827, книга IV, е запишана под фирма: Работна организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат Скопје — Филијала — Скопје — Продавница број 8 во село Горно Лисиче. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на житарици и преработки од жита, ориз, грав, тестенини и добиточна храна.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 04—6801 од 30. IX. 1966 година.

Раководител на продавницата е Гелевски Коста.

Продавницата Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 51/67 од 27. II. 1967 година. (411)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 296, страна 13, книга II, е запишана под фирма: Комбинат „Југопластика“ од Сплит — Продавница во Куманово, ул. „11 октомври“ бр. 1а. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на производите на комбинатот „Југопластика“ — Сплит со дополние на асортиманот во внатрешниот промет.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Комбинатот „Југопластика“ — Сплит, а согласно со решението на Собранието на општината Куманово број 04—12216/1 од 6. X. 1966 година.

Продавницата Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува Звонимир Поповски, раководител, во границите на редовното работење на продавницата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 52/67 од 7. III. 1967 година. (425)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1022, страна 62, книга V, е запишано под фирма: „ЕМ“ Електроиндустрија и сплшна монтажа — Марибор — Претставништво во Скопје, ул. „345“ број 3а. Предмет на работењето на претставништвото е: склучување на договори за купопродажба на производите на ЕМ на територијата на СР Македонија во име и за сметка на матичното претпријатие; стручно-техничка соработка со проектанските бира и купувачите во врска со проектирањето, расплопните уреди и трафостаници; надзор над работата на договорените сервиси на сите сервиси за широка потрошувачка.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на „ЕМ“ Електроиндустрија и сплшна монтажа — Марибор, а согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје бр. 04—8809 од 31. XII. 1966 г.

Раководител на претставништвото е Мисларов Радослав.

Претставништвото Ке го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 79/67, од 28. II. 1967 година. (437)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1023, страна 73, книга V, е запишано под фирма: Претпријатие за снабдување на земјоделството „Агроопрема“ — Белград — Претставништво во Скопје, ул. „Цетинска“ бр. 24/III. Предмет на работењето на претставништвото е: склучување на договори за купопродажба на стока од дејноста на претпријатието — основач, регистрирана со решението Фи бр. 1566/60 при Окружниот стопански суд во Белград и тоа под точките а) и б).

Претставништвото е основано од работничкиот совет на Претпријатието за снабдување на земјоделството „Агроопрема“ — Белград со одлука од 6. II. 1967 година.

Раководител на претставништвото е Гашев Ефтим.

Претставништвото Ке го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 138/67, од 4. III. 1967 година. (438)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1024, страна 77, книга V, е запишано под фирма: Трговско претпријатие „Ферромото“ од Марибор — стовариште во Скопје, ул. „29 ноември“

број 2. Предмет на работењето на стовариштето е: промет со репродукциони материјали.

Стовариштето е основано од работничкиот совет на „Ферромото“ — Марибор, со одлука од одржаната седница на 10. II. 1967 година.

Раководител на стовариштето е Ристов Јован. Стовариштето Ке го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 221/67, од 10. III. 1967 година. (439)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 494, страна 963, книга VI, е запишано под фирма: Ловечко друштво „Голик“ од Титов Велес — Продавница во Титов Велес, ул. „Алексо Демниев“ број 2. Предмет на работењето на продавницата е продажба на ловен и риболовен материјал, и спортски прибор.

Продавницата е основана од Ловечкото друштво „Голик“ — Титов Велес, а согласно со решението на Собранието на општината Титов Велес бр. 03—1194/1 од 20. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Трајко Шојлев. Продавницата Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 185/67, од 28. II. 1967 година. (443)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 333, страна 1565, книга I, е запишано под фирма: Завод за станбено и комунално стопанисување од Тетово — Проектантско биро во Тетово. Предмет на работењето на бирото е: изработка на техничка документација за објекти од општествен стандард, станбени згради и комунални објекти, изработка на урбанистички планови, вршење геодетско снимање со изработка на планови и вршење технички надзор на градежни објекти.

Бирото е основано од работничкиот совет на Заводот за станбено и комунално стопанисување — Тетово со одлука бр. 91/3 од 31. III. 1966 година.

Раководител на бирото е инженер архитект Дембовски Душан.

Проектантското биро Ке го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Заводот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 53/67, од 28. II. 1967 година. (450)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1045, страна 207, книга V, е запишано под фирма: Градежно претпријатие „25 мај“ — Ѓорче Петров, ул. „Димитар Влахов“ број 45. Предмет на работењето на претпријатието е вршење ѕидаро-фасадерска дејност.

Претпријатието е основано од Задружниот совет на Градежно-занаетчиската задруга „25 мај“ — Скопје, со одлука број 195 од 21. III. 1967 година со прераснување во претпријатие.

Претпријатието Ке го потпишува, задолжува и раздолжува Митко Николовски, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Градежното претпријатие „25 мај“ — Ѓорче Петров е конституирано на 20. III. 1967 година. За другата се брише од регистарот на задругите кај овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 331/67 од 26. IV. 1967 година. (762)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 959, страна 607, книга IV, е запишан под фирма: Индустрија за фармацевтски производи, хемиски производи и промет со лековити билки „Ал-



калоид билка“ од Скопје — Погон „Алкалоид“ — Скопје. Предмет на работењето на погонот е: производство на опиумови алкалоиди и препарати, фармацевтски и хемиски производи, фармацевтски препарати, извоз на производи од сопствено производство, увоз на хемиско-фармацевтски репродукционен материјал и помошен материјал, суров опиум, афионовии шишарки, опиумови алкалоиди и резервни делови за сопствено производство. Увоз на готови лекови и фармацевтски репродукциони материјали за други сопствени организации.

Погонот е основан од работничкиот совет на „Алкалоид билка“ — Скопје, со одлука бр. 2297 од 13. IV. 1967 година.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: Икономов Теохар Георги, Теодосиевски Тодоров Денко Исмаилов Хасан Хамзо, Божинов Тодоров Борис, Тударов Иван Душко и Рафески Димитар Крсто.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 265/67 од 25. IV. 1967 година. (773)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1044, страна 203, книга V, е запишано под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Лисичанка“ во с. Горно Лисиче, Скопско. Предмет на работењето на претпријатието е: откуп и продажба на овошје и зеленчук, сите видови житарици, брашно, трици, резанец и друго, млеко и млечни производи, добиток за колење (копитар и чапункари), живина, јајца, колонијални стоки, конзервирани стоки, индустриски стоки, алкохолни и безалкохолни пијалоци, градежни и огревни материјали, вештачки гуврива, заштитни средства, (средства за заштита на билните растенија), откуп и промет на непреработени кожи и волна, откуп и продажба на репродукционен материјал и разни семиња за поделство.

Претпријатието е основано на основачкото собрание, одржано на ден 27. III. 1967 година и 22. IV. 1967 година од основачите: Крсте Цветановски, Ристо Петрушевски, Петре Петрушевски, Милан Петрушевски, Илија Илиевски, Ордан Илиевски, Спирос Цветановски, Анте Цветановски, Јован Стефановски, Ангеле Цветановски, Киро Илиевски, Младен Илиевски, Најда Илиевска, Симеон Антовски, Страхил Јаневски, Љуба Николова, Добривоје Трајковик, Крсте Д. Цветановски и Стојанка Здравеска.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Ристо Тодоров Петрушевски, в. д. директор, и Крсте Павлев Цветановски.

Трговското претпријатие на големо и мало „Лисичанка“ од село Горно Лисиче е конституирано на 30. III. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 389/67. (777)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1049, страна 227, книга V, е запишана под фирма: Трговска работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани — Продавница број 1 во Скопје, населба „Железничка колонија“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови прехранбено-колонијални стоки, сите видови на алкохолни пијалоци и друго.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани, со одлука број 1076/8 од 25. III. 1967 година.

Раководител на продавницата е Гарев Мирко. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 335/67. (780)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1047, страна 219, книга V, е запишана под фирма: Трговска работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани — Продавница број 2 во Скопје, улица „Бит пазар“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови прехранбено-колонијални стоки, сите видови алкохолни пијалоци и друго.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани, со одлука број 1076/9 од 25. III. 1967 година.

Раководител на продавницата е Арсов Милан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 333/67. (781)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1052, страна 239, книга V, е запишана под фирма: Трговска работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани — Продавница број 3 во Скопје, населба Драчево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови прехранбено-колонијални стоки, сите видови на алкохолни пијалоци и друго.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани, со одлука бр. 1076/7 од 25. III. 1967 година.

Раководител на продавницата е Тушевски Драгомир.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 337/67 од 27. IV. 1967 година. (782)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1053, страна 243, книга V, е запишана под фирма: Трговска работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани — Продавница во Скопје, населба Бутел II. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови прехранбено-колонијални стоки, сите видови на алкохолни пијалоци и друго.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговската работна организација „Нова трговија“ — Кочани, со одлука бр. 1076/4 од 25. III. 1967 година.

Раководител на продавницата е Несторов Киро. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 332/67, од 27-IV-1967 год. (783)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1050, страна 231, книга V, е запишана под фирма: Трговска работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани — Продавница број 4 во Скопје, населба „Лисиче“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови прехранбено-колонијални стоки, сите видови алкохолни пијалоци и друго.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани, со одлука број 1076/6 од 25. III. 1967 година.

Раководител на продавницата е Гочов Ацо. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 339/67, од 27. IV. 1967 година. (784)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1054, страна 247, книга V, е запишана под фирма: Трговска работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани — Продавница број 5 во Скопје, населба „Пржино“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови прехранбено-колонијални стоки, сите видови алкохолни пијалоци и друго.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани, со одлука број 1075/5 од 25. III. 1967 година.

Раководител на продавницата е Илиевски Димче.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 338/67, од 27. IV. 1967 година. (785)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1048, страна 223, книга V, е запишана под фирма: Трговска работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани — Продавница број 7 во Скопје, населба „Влае“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови прехранбено-колонијални стоки, сите видови алкохолни пијалоци и друго.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Работната организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани, со одлука број 1076/3 од 25. III. 1967 година.

Раководител на продавницата е Ахметовиќ Расим.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 334/67 од 27. IV. 1967 година. (786)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1051, страна 235, книга I, е запишана под фирма: Трговска работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани — Продавница број 8 во Горче Петров II. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови прехранбено-колонијални стоки, сите видови на алкохолни пијалоци и друго.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ — Кочани, со одлука број 1076/67 од 25. III. 1967 година.

Раководител на продавницата е Маневски Јоско.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд Скопје, Фи бр. 336/67. (787)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 497, страна 1019, книга II, е запишана под фирма: Претпријатие за откуп и продажба на сите врсти индустриски отпадоци „Обнова“ од Осиек — Продавница во Титов Велес, ул. „Солунска“ број 7. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на феелерична стока (текстилна, кратка и плетена стока и конфекција, јажарски производи, ленени и јутени производи, чевли, производи од гума, каучук и пластични маси, железарска и метална стока, земјоделски алат, стакло, порцелан и керамичка стока).

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието за откуп и продажба на сите видови индустриски отпадоци „Обнова“ од

Осиек, а согласно со решението на Собранието на општината Титов Велес бр. 03-827/1 од 28. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Благоја Панов Левков.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето, а раководителот има право да потпишува документи кои се однесуваат на работата на продавницата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 242/67 од 27. III. 1967 година. (801)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 152, страна 519, книга II, е запишано под фирма: Угостителско претпријатие „Интернационал“ од Титов Велес — Бифе во Титов Велес, улица „Јане Сандански“. Предмет на работењето на бифето е продажба и услужување со сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, храна и скара.

Бифето е основано од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Интернационал“ од Титов Велес, со одлука број 3-105/73 од 24. XI. 1966 година.

Раководител на бифето е Панчева Цвета. Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 225/67, од 16. III. 1967 година. (803)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 152, страна 519, книга II е запишано под фирма: Угостителско претпријатие „Интернационал“ од Титов Велес — Бифе во с. Градско. Предмет на работењето на бифето е продажба на сите видови алкохолни, безалкохолни и други пијалоци, како и скара.

Бифето е основано од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Интернационал“ од Титов Велес, со одлука бр. 57/39 од 10. VI. 1967 година.

Раководител на бифето е Илиев Трајче. Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 377/67 од 21. IV. 1967 година. (804)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 495, страна 975, книга II, е запишана под фирма: Сидаро-фасадерска задруга „Слога“, Неготино Вардар. Предмет на работењето на задругата е сидаро-фасадерска дејност.

Задругата е основана од основачите на Основачкото собрание одржано на 22. II. 1967 година и тоа: Крсте Неделков, Горѓи Након, Димовски Владо, Стојанов Г. Димитар, Јанакиев З. Лазар, Страшо Митев, Ванчо Стојанов, Владо Ристов, Томе Ставров, Ефрем Атанасов, Андонов К. Милан, Петров Т. Стево, Андон Андоновиќ, Владо Петров и Јосиф Јаќимов.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Крсте Неделков, в. д. директор и Томе Ставрев, член на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 229 од 27. III. 1967 година. (487)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1029, страна 101, книга V, е запишано под фирма: Посредничко биро „Искра“ — Скопје, ул. „158“ број 3.

Предмет на работењето на Бирото е: доведување во врска на комитентите или комитентот со трети лица заради заклучување договори за одредена дејност во прометот, како и давање известување за состојбата на пазарот.

Посредничкото биро е основано од основачите на основачкото собрание одржано на 25. XII. 1966 година и тоа: Павле Бонев, Ангел Трајковски, Стефановски Стефо, Мајановска Зорица, Јанакије Јанакиевски, Палиќ Цветанка, Браевик Велко, Никола Костадинов, Магда Петрова и Бранко Стојчевски.

Посредничкото биро „Искра“ — Скопје ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Павле Бонев, в. д. директор и Ангел Трајковски, член — основач.

Посредничкото биро „Искра“ — Скопје е конституирано на 25. XII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 246 од 22. III. 1967 година. (489)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 155, страна 403, книга I, е запишано под фирма: Општо трговско претпријатие на ангро „Ангропромет“ — Склад во Титов Велес. Предмет на работењето на складот е продажба на градежни материјали.

Складот е основан од работничкиот совет на Општото трговско претпријатие „Ангропромет“ — Валандово, со одлука број 54 од 31. I. 1967 год.

Раководител на складот е Трајко Јованов Ѓорѓиев.

Складот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 245 од 29. III. 1967 година. (516)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1028, страна 97, книга V, е запишано под фирма: Шумско-индустриски комбинат „Горњи Ибар“ — Рожај — Стовариште — Продавница во Скопје, во близината на Хемиската индустрија „Пролетер“ — Скопје.

Предмет на работењето на стовариштето е продажба на мало и големо на сопствени производи, како и дополнување на асортиманот од областа на градежништвото.

Стовариштето е основано од работничкиот совет на Шумско-индустрискиот комбинат „Горњи Ибар“ — Рожај, со решение бр. 06-18556 од 18. X. 1966 година на Собранието на општина Кале, Скопје.

Стовариштето — продавницата во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Кожуваров Димитар, в. д. раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 113 од 17. III. 1967 година. (551)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 343, страна 31, книга II е запишан под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат — Тетово — Погон „Полог“ — Тетово. Предмет на работењето на погонот е: земјоделско-сточарско и живинарско производство; производство на садници; изработка на програми и елаборати; промет со земјоделски производи и репродукциони материјали; вршење услуги со земјоделски машини со сервис за оправка на земјоделски машини; спроведување на меринизација, управување со високопланински пасишта; производство и купопродажба на сите видови конзерви од овошје, зарзават и месо; безалкохолни и алкохолни пијалоци; сопствено и услужно ускладиштување и одржување на свежо овошје, зарзават, млеко, месо, млечни и месни производи; купопродажба и преработка на сите видови овошја; зарзават, млеко, месо, млечни и месни производи; кооперирање за производство на земјоделско-сточарски и други производи со индивидуални земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации; организирање на штедење и кредитирање; промет со кожи и волна; промет со

техничко и огревно дрво; вршење на мелиорации, наводнување и одводнување на земјоделски површини; трговија на мало преку трговски дуќани за продажба на земјоделско-сточарски производи; репродукциони материјали (семе, вештачки ѓубрива и др.); земјоделско-сточарско производство, препарати за заштита на земјоделските растенија, земјоделски машини и делови за земјоделски машини.

Погонот е основан со одлука бр. 01-3527 од 31. XII. 1966 година за соединување на Земјоделскиот комбинат „Полог“, Тетово, Земјоделската задруга „Вардар“, с. Брвеница, и Земјоделско-сточарското стопанство „Борец“, с. Лешок, во нова стопанска организација под име: Земјоделско-индустриски комбинат — Тетово, со три погони со самостојна сметка и тоа: Погон „Полог“ — Тетово, Погон „Вардар“, с. Брвеница и Погон „Борец“, село Лешок.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат инженер Трајковиќ Радислав, раководител и Драго Петровски, шеф на сметководството, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 200 од 6. III. 1967 година. (574)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1035, страна 153, книга V, е запишано под фирма: Занаетчиско претпријатие за електрична и водоводна инсталација „Напредок“ — Ѓорче Петров, ул. „Ѓуро Ѓаковик“ број 6. Предмет на работењето на претпријатието е: изведување на сите видови внатрешни и надворешни електрични инсталации, нисконапонски и високонапонски воздушни мрежи, кабловски мрежи и постројувања како и трафостаници; изведување на внатрешни и надворешни водоводни и канализациони инсталации, уредување на санитарни објекти, како и изведување на пумпни станици и премотување — винкловање на сите видови електромотори и помали трансформатори, со сервис за услуги на граѓаните.

Претпријатието е основано од основачите, група граѓани на основачкото собрание одржано на 2. IV. 1967 година и тоа: Стојановски Јордан, Златановски Миле, Митревски Александар, Дончевски Александар, Стојановиќ Драгица, Јадровска Блага, Иловска Ѓурѓа, Стефановски Злате, Бајрами Мифтар, Јашари Феми, Велковски Киро, Костадинов Благоја, Зумбери Ештреф, Андреа Петрушевски, Јакимовски Раде, Бошковски Велибор, Крстевски Велко, Оцевски Сретен, Смилевски Драган, Ристевски Киро, Новковски Петко, Коцев Благоја, Ѓорик Стојче, Тодоровски Благоја, Бошковски Андреја, Лубачевски Александар, Ничевски Никола, Стојчевски Драган, Адеми Селман, Црничин Александар, Боцевски Панче, Коки Мухарем, Петровски Мирослав, Шаревски Јеремија, Гочевски Василије, Кралев Благоја, Буцевски Серафим, Стојановски Трајко, Набаков Раде, Жигич Мирослав и Бошковски Душко.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Стојановски Јордан, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Занаетчиското претпријатие за електрична и водоводна инсталација „Напредок“, Ѓорче Петров е конституирано на 2. IV. 1967 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 324 од 14. IV. 1967 година. (614)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 334, страна 1041 е запишано под фирма: Трговско претпријатие за промет со дефектна стока и индустриски отпадоци, село Богданци — Деловна единица — Откупна станица, во село Богданци, Гевгелиско. Предмет на работењето на откупната станица е продажба на мало и големо на сите видови стоки во делокругот на регистрацијата на претпријатието.

Откупната станица е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Универзал“, село Богданци со одлука бр. 279 од 28. III. 1967 год.

Откупната станица ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Станчев Тодор, раководител и Петрова Васка, в. д. шеф на сметководството, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 314 од 17. IV. 1967 година. (615)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 193, страна 851, книга II е запишано под фирма: Индустриско производно претпријатие „Таан алва“, Кавадарци — Кантина број 5 во Кавадарци, улица „Браќа Миладиновци“ (во кругот на Медицинскиот центар).

Предмет на работењето на кантината е продажба на мало на готови производи на Претпријатието „Таан алва“, Кавадарци и тоа: во пакување: алва, локум, бонбони, чоколади, кекси, печива, оранжади, сладолед, пиво, сувомесни производи и др. како и готови производи на другите производители.

Кантината е основана од работничкиот совет на Индустриското производно претпријатие „Таан алва“, — Кавадарци со одлука бр. 115 од 23. II. 1967 година.

Раководител на кантината е Мешков Р. Илија. Кантината ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 251 од 25. III. 1967 година. (619)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 7, страна 53, книга I е запишано под фирма: Земјоделско стопанство „Крушино“, Кичево — Продавница за репроматеријали број 1, во Кичево. Предмет на работењето на продавницата е продажба на репроматеријали за земјоделството и сточна храна, кабата и концентрирана.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделското стопанство „Крушино“, Кичево, со одлука од одржаната седница на 25. I. 1967 година.

Раководител на продавницата е Гавриловски Драге.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 274 од 31. III. 1967 година. (620)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 7, страна 53, книга I е запишано под фирма: Земјоделско стопанство „Крушино“, Кичево — Продавница број 2, за репроматеријали, во село Челопеци. Предмет на работењето на продавницата е продажба на репроматеријали за земјоделството и сточна храна, кабата и концентрирана.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделското стопанство „Крушино“ — Кичево, со одлука од одржаната седница на 25. I. 1967 година.

Раководител на продавницата е Ристески Стојан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 275 од 31. III. 1967 година. (621)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 7, страна 53, книга I е запишана под фирма: Земјоделско стопанство „Крушино“, Кичево — Продавница за репроматеријали број 3 во село Осломеј.

Предмет на работењето на продавницата е продажба на репроматеријали за земјоделството и сточна храна, кабата и концентрирана.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделското стопанство „Крушино“, Кичево, со одлука од одржаната седница на 25. I. 1967 година.

Раководител на продавницата е Коцацкиоски Сејдин.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 276 од 31. III. 1967 година. (622)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 340, страна 656, книга II е запишана под фирма: „Малина“ — трговско претпријатие за снабдување на земјоделско-прехранбени производи — Титов Велес — Универзална продавница за колонијални, деликатесни, млечни и месни производи, во Титов Велес, ул. „Благој Горев“ број 167.

Предмет на работењето на продавницата е продажба на млечни и деликатесни производи, емиш и зарзават во пакувана состојба; сите видови на свежо месо и сувомесни производи; производи од шеќер и какао, брашно, леб и печиво; сите видови на колонијални стоки, животни намирници и предмети за куќна употреба, заклана живина; емајлирани садови, производи од порцелан и стакло; поцинкувани и алуминиумски производи; производи од пластична материја, средства за лична хигиена, парфимерија; алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутовни производи, разна кинкалерија, книжна кинкалерија и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Малина“, Титов Велес со одлука број 600 од 6. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Коцев Тодор.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 264 од 30. III. 1967 година. (638)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 340, страна 656, книга II е запишано под фирма: „Малина“ — трговско претпријатие за снабдување на земјоделско-прехранбени производи, Титов Велес — Продавница за деликатесни и млечни производи во Титов Велес, ул. „Љубљанска“ бр. 17. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на млечни производи, јајца, сувомесни производи; сите видови прехранбени артикли, индустриски месни производи; алкохолни и безалкохолни пијалоци; кекси и обланди, какао, емиш и конзервирано овошје; слатко и сите видови овошни сокови; маслинки; пакуван ориз, сочиво, маст, зејтин, маргарин; минерална вода, мед, таан алва, сите видови печива; мармелад, сол и оцет.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Малина“, Титов Велес со одлука на работничкиот совет и решението бр. 03-466/1 од 14. II. 1966 година.

Раководител на продавницата е Коцев Костадин.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 265 од 30. III. 1967 година. (639)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 340, страна 656, книга II е запишана под фирма: „Малина“ — трговско претпријатие за снабдување на земјоделско-прехранбени производи, Титов Велес — Продавница за колонијални, деликате-

сни, млечни и месни производи во Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ број 98. Предмет на работењето на продавницата е продажба на млечни и деликатесни производи; емиш и зарзават во пакувана состојба; сите видови на свежо месо и сувомесни производи; производи од шеќер и какао; брашно, леб, печиво; сите видови на колонијални стоки, животни намирници и предмети за кукна употреба; заклана живина и јајца; емајлирани садови, производи од порцелан и стакло; поцинкувани и алуминиумски производи; производи од пластична материја; средства за лична хигиена, парфимерија; алкохолни пијалоци; тутунови производи, разна кинкалерија, книжна кинкалерија и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Малина“ — трговско претпријатие — Титов Велес, со одлука број 618 од 26. II. 1967 год.

Раководител на продавницата е Танев Горе.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 267 од 30. II. 1967 година. (640)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Бариран чек бр. АО 249407, на Индустриското бонбонерско претпријатие „Јагода“ — Т. Велес. (6656)

Бариран чек бр. АК 583076, издаден од Трговското претпријатие за промет со опрема за угостителство, трговија и установи на големо „Југоопрема“ — Скопје. (6657)

Лична карта бр. 4606, издадена од ОВР — Гевгелија на име Драги Ашовалиев, ул. „Маршал Тито“ бр. 201, Гевгелија. (6660)

Лична карта бр. 3085, издадена од ОВР — Гевгелија на име Тодор Колешков, с. Богородица, Гевгелија. (6670)

Лична карта бр. 4237, издадена од ОВР — Гевгелија на име Кирил М. Митров, с. Негорци, Гевгелија. (6671)

Лична карта рег.бр. 2664, серија бр. ДА 058664 издадена од ОВР — Винаца на име Благој Глигор Дупкарски, ул. „Илинденска“ бр. 30, Винаца. (6443)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Велиновски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лидија Тошевска, Скопје. (3613)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Живко и Софијанка Ристески, с. Мацари, Скопје. (3614)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струга на име Војислав К. Јанковски, Скопје. (3615)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фоте Векаровски, Скопје. (3616)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Нови сан на име Хуго Рушевљан, Скопје. (3617)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душанка Врзакова, Скопје. 2618)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Неџат Куртиши, Скопје. (3619)

Работна книшка бр. 34500 на име Нихад Ахмед Адем, Скопје. (3620)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Коцевски, Скопје. (3621)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кузман Ј. Кузмановски, Скопје.

Оружен лист бр. 556, издаден од СВР — Скопје на име Беќир Ебиби, Скопје. (3623)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Малике Р. Абази, Скопје. (3624)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Д. Блажевски, Скопје. (3625)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоица Савеска, Скопје. (3626)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нада С. Спиркоска, Скопје. (3627)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илмие Магаш, н. Бутел I, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Весна Геровска, Скопје. (3629)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благодорна Димитровска, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џевит Весели, Скопје. (3631)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шаип Весели, Скопје. (3632)

Дозвола за носење на оружје бр. 214, издадена од СВР — Куманово на име Томислав Вељковиќ, Скопје. (3633)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хазбија Хаџиќ, Скопје. (3634)

Бланко бариран чек бр. А-881548 на претпријатието „Поројпроект“ — Скопје. (3635)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ванчо Јанковски, Скопје. (3637)

Здравствена легитимација бр. 453134, издадена од ЗСО — Скопје на име Мишко Шкартов, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Драгица Стојановска, Скопје.

Свидетелство за завршена III година Средно медицинско училиште во Скопје на име Пантелеј Кочовски, Скопје. (3640)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Магдалена Николова, населба „Бутел I“, Скопје. (3641)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Пробиштип на име Стојче К. Додевски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исљам Б. Љута, Скопје. (3643)

Здравствена легитимација бр. 23501, издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо А. Саздовски, Скопје. (3644)

Здравствена легитимација на име Србислава Додевска, Скопје. (3645)

Свидетелство за завршено IV одделение през учебната 1948/49 година на име Рефик Даут Мурати, с. Древник, Битола. (3646)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зулфикар Ибраими, Скопје. (3721)

Ученичка книшка за V одделение на име Сузана Плеша, Скопје. (3723)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Пана Иванов, Скопје. (3724)

Здравствена легитимација бр. 117270, издадена од ЗСО — Скопје на име Живка Ристова, Скопје.

Здравствена легитимација бр. 27415, издадена од ЗСО — Кратово на име Ленче И. Коцева, Кратово. (3727)

Здравствена легитимација бр. 10999, издадена од ЗСО — Гостивар на име Саиде Селими, ул. „ЈНА“ бр. 115, Гостивар. (3728)

Свидетелство, издадено од Осмолетката во село Брвеница на име Митана Змејкоска, с. Брвеница, Тетово. (3729)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Милка Серафимовска, с. Брвеница, Тетово. (3730)

Здравствена легитимација на име Атије Изара Шаини, Тетово. (3731)

Свидетелство од IV одделение на име Љатив Ислами, с. Речане, Гостивар. (3732)

Свидетелство за завршено IV одделение за возрасни, издадено од основното училиште „Вардар“ с. Вруток на име Јорде Дамјановски, с. Вруток, Гостивар. (3733)

Свидетелство бр. 3113, издадено од основното училиште „Моша Пијаде“ — Гостивар на име Веџије Шаќири, ул. „Илинденска“ бр. 5, Гостивар.

Здравствена легитимација на име Демир Демировски, с. Драчево, Скопје. (3735)

Ученичка книшка издадена од училиштето „Стив Наумов“ — Битола на име Владе Талевски, ул. „Борис Стрезов“ бр. 5а, Битола. (3736)

Диплома за квалификуван шофер, издадена во Битола на име Драгомир Ј. Илиевски, с. Тополчани, Битола. (3737)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Никола Атанасовски, ул. „Гургур“ број 23, Битола. (3738)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Цвета Атанасовска, ул. „Гургур“ број 23, Битола. (3739)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Димитрија Атанасовски, ул. „Гургур“ број 23, Битола. (3740)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Трајан Ј. Митревски, с. Вашарејца, Битола. (3741)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Божана Т. Митревска, с. Вашарејца, Битола. (3742)

Свидетелство за завршен II клас ЕМУЦ „Гуро Салај“ — Битола на име Атанас Главчев, ул. „Орде Чопела“ бр. 27, Прилеп. (3744)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Карун Симов Глабочки, с. Подмочани, Ресен. (3745)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Тоде Т. Мишевски, с. Сопотско, Ресен. (3746)

Здравствена легитимација на име Цими Калики, с. Корошиште, Струга. (3747)

Здравствена легитимација бр. 43503, издадена од ЗСО — Гостивар на име Анка Сиљановска, с. Зубовце, Гостивар. (3748)

Диплома за завршено индустриско училиште през 1962/63 година на име Билен Фикрет Шаипи, ул. „Тоде Богдановски“ бр. 33, Гостивар. (3749)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 8799, издадена од КЗСО — Штип на име Чона Ташко Костова, с. Балталија, Штип. (3750)

Здравствена легитимација бр. 14660, издадена од КЗСО — Пробиштип на име Ранко Илиевски, Пробиштип. (3751)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Душан Гроздановски, с. Логоварди, Битола. (3752)

Здравствена легитимација бр. 3319, издадена од КЗСО — Дебар на име Емина К. Ариброска, с. Житинени, Дебар. (3753)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од осмолетката „Димката А. Габерот“ с. Сопот през 1966/67 година на име Лена Ј. Илиева, с. Сопот, Кавадарци. (3756)

Здравствена легитимација бр. 45177 на име Симњан Несторовски, с. Теарце, Тетово. (3757)

Свидетелство бр. 356 за I клас, издадено од гимназијата „Панче Пешев“ на име Стојан Р. Јовановски, Гостивар. (3758)

Здравствена легитимација бр. 824, издадена од ЗСО — Филијала — Кочани на име Стојанка Фиданова Петкова, с. В. Кршла, Веница. (3759)

Здравствена легитимација бр. 20241, издадена од ЗСО — Битола на име Владо П. Талевски, ул. „Борис Стрезов“ бр. 5а, Битола. (3760)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од основното училиште „Кирил и Методи“ с. Кукуречани на име Лепа Милева Јанковска, с. Кукуречани, Битола. (3761)

Здравствена легитимација бр. 3022, издадена од ЗСО — Крива Паланка на име Грозде Крстов Костовски, ул. „Осоговска“ бр. 5 Кр. Паланка. (3762)

Здравствена легитимација бр. 21757 на име Мирка Ј. Георгиева, Кратово. (3763)

Здравствена легитимација бр. 77884, издадена од ЗСО — Тетово на име Идризи Месут, с. Отушиште, Тетово. (3764)

Здравствена легитимација бр. 73, издадена од ЗСО — Гостивар на име Љубица Димитриевска, с. Вањица, Гостивар. (3765)

Здравствена легитимација на име Масар Маремов Јакупов, ул. „С. Стојменов“ бр. 166, Кочани.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Јован Т. Јовановски, ул. „Прилепска“ II зграда, стан 31, Битола. (3767)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Сузана Димовска, ул. „Н. Фундали“ бр. 2, Битола. (3769)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Горѓи Михајловски, ул. „Партизанска“ бр. 92, Битола. (3770)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Христина Зарковска, ул. „Крушевска“ бр. 46, Прилеп. (3771)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Мица Талиминоска, с. Големо Коњари, Прилеп. (3772)

Здравствена легитимација на име Резехана Белчишта, ул. „Лиман Каба“ бр. 33, Дебар. (3773)

Здравствена легитимација бр. 65262 на име Спаса Дончева, ул. „Пролетерска“ бр. 23, Кавадарци. (3774)

Здравствена легитимација бр. 2984, издадена од ЗСО — Неготино на име Илија Пеган, Неготино.

Здравствена легитимација бр. 400223, издадена од ЗСО — Гостивар на име Ариффе Локман Идризи, с. Форино, Гостивар. (3779)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Делчево на име Васил Стојмиров, Делчево. (3780)

Ученичка книшка од I до V одделение, издадена од основното училиште „Славчо Стојменов“ — Веница на име Александар Лазаров Димитров, ул. „М. Тито“ бр. 58, Веница. (3781)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Неџмие Азири, населба Маџари, Скопје. (3784)

Ученичка книшка за завршено VIII одделение, издадена од Осмолетката „Тефеџуз“ — Скопје на име Дургут Мухамед, Скопје. (3785)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Симеон И. Чеперов, Скопје. (3786)

Ученичка книшка од V до VIII одделение, издадена од осмолетката „Наум Наумовски — Борче“ — с. Маџари, на име Марија Дикова, Скопје. (3787)

Ученичка книшка од I до V одделение, издадена од училиштето „Доситеј Обрадовиќ“ — Скопје на име Билјана Петрушевска, Скопје. (3788)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Меџаил, Севдано и Јашар Асанови, Горче Петров. (3789)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ферзије Селманова, Горче Петров. од ЗСО — Скопје на име Ајша Беља, Скопје. Скопје на име Рамадан Асанов, Горче Петров. (3791)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирослав Спирковски, Скопје. (3793)

Работна книшка издадена од Скопје на име Себадин Османов, Скопје. (3795)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубе Илиевски, Скопје. (3796)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Панде Т. Јанакиевски, Скопје. (3797)

Здравствена легитимација бр. 382088 издадена од ЗСО — Скопје на име Ајша Беља, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Горѓи Костовски, Скопје. (3799)

Здравствена легитимација бр. 231143 издадена од ЗСО — Скопје на име Јорданка Милевска, Скопје. (3800)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Горче Петров на име Каранфил А. Дамјановски, Горче Петров. (3801)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Русе Марковски, Скопје. (3802)

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од училиштето „Цветан Димов“ — Скопје на име Етем Хамидовиќ, Скопје. (3804)

Свидетелство за завршена I година ЕМУЦ — Машински отсек — Скопје на име Трајан Стојанов, Скопје. (3805)

Здравствена легитимација бр. 7755, издадена од ЗСО — Скопје на име Ирена Павлова, Скопје. (3806)

- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветанка Ж. Симоновска, Скопје.
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Т. Денковски, Скопје. (3808)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Н. Горѓиевски, Скопје. (3809)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Злате П. Милошевски, населба Сингелик — Скопје. (3810)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Вајде и Трајанка Усеини, Скопје.
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лилјана Опаровска, Скопје. (3813)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Божидар Васиљевски, Скопје. (3814)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајанка Димовска, с. Ајватовци, Скопје. (3815)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Севдије Вајрамова, Скопје. (3816)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Коле Неделковски“ — Скопје на име Љубомир Блажевски, Скопје. (3817)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Садри Јашаревски, с. Сингелик, Скопје. (3819)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Емил Поповски, Скопје. (3820)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лиле Трпковска, с. Г. Лисиче, Скопје. (3821)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Николина Карапалевска, с. Шурленци, Ресен. (3824)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Гостивар под бр. 37800 и 44889 на име Милан и Драган Апостолски, с. Беловиште, Гостивар. (3825)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Берово на име Биљана Механџиска, Берово. (3826)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Берово на име Јордан Бошаковски, Берово. (3827)
- Здравствена легитимација на име Вејчеслав А. Поповски, с. Негрево, Берово. (3828)
- Здравствена легитимација бр. 67858, издадена од КЗСО — Гостивар на име Пакизе Ханџие, ул. „Борче Јовановски“ бр. 14, Гостивар. (3829)
- Здравствена легитимација на име Лилјана Петрова Ристеска, ул. „Охрид“ број 42, Битола. (3830)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Раиф Мустафовски, с. Мецитлија, Битола. (3831)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Илинка Васил Пановска, с. Дол. Орехово, Битола. (3832)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Елица Самарџиковска, Ловчанска корија, Битола. (3833)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Темјана Јанкулоска, ул. „Ил. Игески“ бр. 47, Битола. (3834)
- Здравствена легитимација на име Адем Руфтоски, с. Окиси, Струга. (3835)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Филијала — Кичево на име Хиро и Исија Ука, Дебар. (3837)
- Работничка книшка бр. 9317/66, издадена во Призрен на име Пеке Физи, Гостивар. (3838)
- Здравствена легитимација на име Наталија Цветкова, с. Драчево, Скопје. (3839)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Петре Јовчевски, с. Породин, Битола. (3840)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Кочо Попов, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 80, Битола. (3841)
- Сообраќајна дозвола ЕТ 22-16, издадена од Одделението за внатрешни работи — Демир Хисар на име Секула Горгиевски, с. Загориче, Д. Хисар. (3842)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Тоде Јаневски, ул. „Мукос“ бр. 78, Прилеп. (3843)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Драган Митрески, ул. „Т. Крстески“ бр. 2, Прилеп. (3844)
- Свидетелство за завршен I клас гимназија през учебната 1965/66 година, издадено од гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Стојна Конеска, ул. „М. Козар“ бр. 44а, Прилеп. (3845)
- Оружен лист бр. 630 од 8. VIII. 1966 година, издаден од ОВР — Гостивар на име Акиф Меваип, с. Неготино, Гостивар. (3846)
- Свидетелство бр. 22 од учебната 1963/64 од Индустриско училиште издадено на име Слободан Смиљковски, ул. „Железничка“ бр. 1, Гостибар. (3847)
- Здравствена легитимација на име Раде Манев, с. Уларци, Кочани. (3849)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Вера Салевска, ул. „Панде Николов“ бр. 3, Прилеп. (3851)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Лазо Спасевски, с. Олевени, Битола. (3852)
- Свидетелство за завршена III година училиште за применета уметност во Нови Сад на име Трајко Мицески, Кула, стан 14/IV, Прилеп. (3854)
- Свидетелство за завршена IV година училиште за применета уметност во Нови Сад на име Трајко Мицески, Кула, стан 14/IV, Прилеп. (3855)
- Здравствена легитимација на име Мирјана Ковачевска, с. Јабуништа, Струга. (3856)
- Здравствени легитимации на име Мицарет и Назми Мишта с. Радолиште, Струга. (3857)
- Возачка дозвола бр. 401 на име Кирил Узунов, с. Нов Дојран, Гевгелија. (3858)
- Свидетелство главна книга бр. 29 од 1951/52 година, издадено од Осмолетката во село Желино на име Сервет Целадина, с. Желино, Тетово. (3859)
- Здравствена легитимација на име Тодор Стоилков, ул. „Т. Арсов“ бр. 34, Кочани. (3860)
- Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Стив Наумов“ — Ресен на име Борис Ноневски“ ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 205, Ресен. Оружен лист бр. 543, издаден од ОВР — Тетово на име Софро Спасовски, с. Подбреѓе, Тетово. (3862)
- Здравствена легитимација на име Ариф Голџија Ибраими с, Калиште, Струга. (3887)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Блаже С. Костов, с. Спанчево, Кочани. (3888)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Софија Шаини, с. Зајас, Кичево. (3889)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ласло Колар, Скопје. (3890)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лилјана Горчевска, Скопје. (3891)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Етем Зекири, Скопје. (3892)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ленче Стојанова, Скопје. (3893)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Чачев, Скопје. (3894)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Анто Блажевски, Скопје. (3895)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бисерка Трпевска, Горче Петров. Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Павле Миљовски, Скопје. (3897)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благородна Христова, Скопје. (3898)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Раде Петровски, Скопје. (3899)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Митре Трајковски, Скопје. (3904)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајан Миленков, Скопје. (3905)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Андреја и Доста Костовски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Јаниќ, Скопје. (3907)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марјан Стојановски, с. Маџари, Скопје. (3908)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владо Лазаревски, Скопје. (3909)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ставре Димитров, Скопје. (3910)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јакуп Сакип, Скопје. (3912)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петранка Таневска, Скопје. (3913)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Даница Димитриевска, с. Матка, Скопје. (3914)

Здравствена легитимација бр. 234298, издадена од ЗСО — Скопје на име Румена Ј. Терзиевска, Скопје. (3915)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Стевановски, Скопје. (3917)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Наџире Мамути, Скопје. (3917)

Дозвола за носење на оружје бр. 743, издадена од СВР — Скопје на име Рахми В. Мурати, с. Арнакија, Скопје. (3918)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Арсен, Лидија, Тодор и Славица Ѓорѓиевски, Скопје. (3919)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сабит Лековиќ, Скопје. (3920)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сафит Шабани, Скопје. (3921)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мужеине М. Сакиб, Скопје. (3922)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петко Цацановски, Скопје. (3923)

Индекс бр. 246/66, издаден од Вишата економско-книговодствена школа — Прилеп на име Гиго В. Велков, Скопје. (3926)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сатуга Ајдин Јашари, Скопје. (3927)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стана Стојановска, Скопје. (3928)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Исмаил и Стана Мемедовски, Скопје. (3929)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марика Ивановска, Скопје. (3930)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зоран Трпчевски, Скопје. (3931)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Богатин Аврамовски, Скопје. (3932)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Аднан Кемал Мустафовски, Скопје. (3935)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Станимир Кочиќ, Скопје. (3935)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иван В. Тодоровски, Скопје. (3936)

Здравствена легитимација бр. 348347, издадена од ЗСО — Скопје на име Санде Трајковски, Скопје. (3938)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вера Ѓорѓиевска, Скопје. (3938)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Симе Смилевски, с. Маџари, Скопје. (3938)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Вера и Весна Вожиновски, Скопје. (3941)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исљам Прветица, Скопје. (3941)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Михајло Традиќ, Скопје. (3942)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Василка Чукалиева, населба Бутел, Скопје. (3943)

## СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН ПРИЛЕП

распишува

### К О Н К У Р С

за избор на

1. еден асистент во Одделението за технологија,
2. еден асистент во Одделението за заштита.

### У С Л О В И

Покрај општите услови предвидени со Основниот закон за работни односи и законот за организација на научните дејности кандидатите треба да ги исполнуваат и следните:

— под еден да имаат завршено земјоделско-шумарски факултет — тутунска насока. Предност имаат кандидатите со најголем просек на оценките, особено од биохемијата на тутунот;

— под два да имаат завршен земјоделско-шумарски факултет со најмалку 5 години практично искуство во областа на заштитата на растенијата, а посебно по тутуновата култура.

Со пријавата кандидатите да ги достават потребните документи според Основниот закон за работни односи, диплома за завршен факултет и биографија. Кандидатите што се во работен однос да достават и согласност од работната организација во која работат дека можат да конкурираат.

Настап на работа од 1 јануари 1968 година.

Личен доход според Правилникот за распределба на средствата за лични доходи во Институтот за тутун — Прилеп.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ.“ (1655)

### СОДРЖИНА

Страна

- |     |   |     |
|-----|---|-----|
| 317 | Одлука за разрешување и избор на членови на постојаните одбори на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —       | 673 |
| 318 | Одлука за именување секретар на Републичкиот собор на Собранието на СРМ — — — — —   | 673 |
| 319 | Одлука за именување секретар на Стопанскиот собор на Собранието на СР Македонија — — — — —  | 673 |
| 320 | Одлука за именување секретар на Пролетно-културниот собор на Собранието на СРМ — — — — —  | 673 |
| 321 | Одлука за именување секретар на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СРМ — — — — —  | 674 |
| 322 | Одлука за именување секретар на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СРМ — — — — —  | 674 |
| 323 | Одлука за разрешување судија на Окружниот суд во Скопје и за избор на судија на Врховниот суд на Македонија — — — — —                                     | 674 |
| 324 | Одлука за разрешување судија на Окружниот суд во Скопје — — — — —   | 674 |
| 325 | Одлука за разрешување и именување член на Управниот одбор на Републичкиот фонд за помагање дејноста на општествените организации — — — — —                | 674 |
| 326 | Наредба за определување денот за почетокот на водење книги на евиденција за прометот на оружје и муниција и за поправање и преправање на оружје — — — — — | 675 |
| 327 | Наредба за определување рокот за замена на постојните исправи за држење и носење оружје — — — — —   | 675 |
| 328 | Решение за утврдување цената на образецот на оружен лист — — — — —  | 675 |